



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

19018
"Trud" zemska automatska
melnica
Skoplje
ul.87 br.31

"СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати
веделно. — Ракописите не се враќаат. —
Огласите по тарифата. — Чековна сметка
№ 62324. — Поштарина платена во
готово.

Петок, 20 септември 1946
БЕЛГРАД
БРОЈ 76

Цена на овој број е 6.— дин. — Претпла-
тата изнесуе 350.— дин. за полугодиште
или 700.— дин. за цела 1946 година. —
Редакција: Бранкова бр. 20 — Телефони
Редакција 28-838, Администрација 22-619

541.

На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба
и потрошувачка на стоката доносуам

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОТРОШУАЧКИ ДОКУМЕНТИ ЗА СНАБ- ДУЕЊЕ СО РАЦИОНИРАНИ ЖИВОТНИ ПРО- ДУКТИ И ПОТРЕБИ НА ДОМАКЈИНСТВАТА

Член 1

Снабдуењето со рационарани животни продукти
и предмети за потреби на домаќинствата во градо-
вите и работничките населби ќе се врши на основа
потрошувачки документи, а по прописите на овој пра-
вилник.

Член 2

Потрошувачките документи предвидени со овој
правилник ќе се издаваат:

а) на целокупното жителството на оние градови
и населби кои што ќе ги одреди Министерот на
трговијата и снабдуењето ФНРЈ по предлог на ми-
нистерот на трговијата и снабдуењето на односните
народни републики;

б) на работниците и намештениците, како и на
членовите на нивните фамилии, на работа во прет-
пријатија од општо сојузно значење без оглед на
седиштето на претпријатието;

в) на работниците и намештениците и на члено-
вите на нивните фамилии без оглед на местото во
кое што се навогја претпријатието во кое се на ра-
бота, ако е претпријатието од поважно значење;

За важноста на претпријатијата во смисла точ. в)
ќе одлучи министерот на трговијата и снабдуењето
на односната народна република а по предлог на
министерството под чие раководство претпријатието
се навогја;

г) на државните службеници и на членовите на
нивните фамилии кои живеат во местата наведени
под а), ако за тоа, по оценка на министерот на трго-
вијата и снабдуењето на односната народна репу-
блика, се укаже потреба.

Член 3

Видовите на потрошувачките документи се следни:

А) потрошувачки карти за снабдуење со рациони-
рани животни продукти, и тоа:

- 1) за работници на I категорија и со нив изедна-
чени лица по обрасци Р-1;
- 2) за работници на II категорија и со нив изед-
начени лица по обрасци Р-2;
- 3) за работници на III категорија и со нив изед-
начени лица по обрасци Р-3;
- 4) за општа категорија на потрошувачи и со нив
изедначени лица по обрасци Г;
- 5) за деца од две години по обрасци Д-1;
- 6) за деца од навршена втора до четрнаеста го-
дина на старост по обрасци Д-2.

Прописите за разврстуење жителството во пое-
дини категории на потрошувачи ќе ги донесе Ми-
нистерот за трговијата и снабдуењето ФНРЈ во со-
гласност со Министерот на трудот ФНРЈ.

В) Потрошувачките книшки за домаќинство по
образецот К.

Член 4

Потрошувачките карти за рационарани животни
продукти наведени во чл. 3 под А) од бр. 1—6 ќе се
издаваат одделно:

- а) за леб и брашно;
- б) за месо и маснотија;
- в) за шеќер, сол и разнo.

За потрошувачи кои што се навогјаат на пот-
полно снабдуење можат по потреба да им се изда-
ваат сите три карти заедно.

Член 5

Жителите на местата кои што не се обванати со
чл. 2 на овој правилник ќе се снабдуат на основа на
одделни прописи.

Член 6

Потрошувачките документи се еднообразни на
целата територија на Федеративната Народна Репу-
блика Југославија. Обрасците на овие документи,
како и сите други обрасци во врска со извршуењето
на овој правилник, ги пропишуе Министерството на
трговијата и снабдуењето ФНРЈ.

На нив мора да биде назначено: име на народ-
ната република која што ги издава, време за кое се
издава, вид на потрошувачкиот документ, презиме и
име на сопственикот, да не важи без печат на на-
длежниот орган на државната управа за издавање
потрошувачки документи, како и нивното фалсифи-
куење и злоупотреба да се казнуе по закон.

Член 7

На потрошувачките карти за рационарани жи-
вотни продукти мора при штампањето да се назначи
на која категорија на потрошувачи се наменети, а
на купоните мора обвезно да биде назначен видот
на стоката на која што купонот гласи, како и вре-
мето на важноста на купонот.

Купоните за леб, месо и маснотија мораат да
бидат разделени на оброци, како што е тоа предви-
дено на пропишаните обрасци.

Потрошувачките карти мораат да имаат извесен
број купони „Разно“ на кои што ќе се издаваат ра-
ционарани животни продукти, кои што не им се
издаваат на потрошувачите редовно, туку од случај
до случај.

Член 8

Потрошувачките карти за рационарани животни
продукти се издаваат со важност од месец дена.
Издавањето на нови карти на потрошувачите ќе се

обави најдалеку до последниот ден во месецот, кој што претходи на месецот во кој дотичните потрошувачки карти важат.

Член 9

Потрошувачките книшки за домаќинство (К) се издаваат со неодреден срок на важност, а најмалку за година дена, со назнака бројот на членовите на поедино домаќинство и тоа како на самата книшка така и на купоните.

На овие потрошувачки книшки ќе се издаваат предмети наменети за потреби на домаќинствата (дрво и сл.).

За домаќинствата без електрично или плинско осветлување можат по потреба, да се издаваат одделни потрошувачки карти за петролеј.

Член 10

На секој потрошувач заедно со картите за рационализирани животни продукти за одреден месец се издава по еден примерок на образец „потрошувачко-уверење“ кое што служи како основ за издавање потрошувачки карти за следниот месец.

Член 11

Во текот на месецот кој што претходи на распределбата на потрошувачките карти, потрошувачите се должни да ги заверат своите потрошувачки уверења кај кукјниот повереник за снабдување. Кукјниот повереник за снабдување ќе го завери потрошувачкото уверење на основа документите за местото на пребивањето и идентитетот, списокот на жителите, пријавата на жителството, пријавата на пребивањето, личната карта и сл., а за деца до 14 години старост на основа документ за раѓање.

Кукјниот повереник за снабдување ќе го потврди потрошувачкото уверење само во случај ако се увери да потрошувачот вистина живее во тоа време во дотичното место.

На потрошувачките уверење на запослените лица според редовната заверка која ја врши кукјниот повереник за снабдување, ќе го завери управата односно раководителот на претпријатието, надлежното или установата во кое тоа лице е на работа звајнично тој факт, и точно ќе го назначи видот на работата, занимавањето, односно должноста која тоа лице ја врши во претпријатието или установата.

Член 12

На лицата кои што се изедначени со поедини категории на работници (Р-1, Р-2, Р-3) ќе го потврди тој факт раководството на установата, односно удружењето на кои им припаѓаат. На инвалидите кои се настанети во местата во кои нема инвалидски удружења и на личните пензионери ќе го потврди потрошувачкото уверење секретарот на народниот одбор на населбата, реонот или местото, на основа инвалидска легитимација, односно потврда и доказ за примените поинадлежности. Во потрошувачкото уверење на инвалидите од војна и работа мора да биде внесен процентот на инвалидитетот односно процентот на онеспособувањето за работа.

Член 13

Издавањето на потрошувачките книшки за домаќинствата ќе се врши на основа на пополнети образци „пријава на домаќинство“.

Кукјниот повереник ќе потврди на „пријавата на домаќинството“ да наведените лица живеат во заедничко домаќинство.

Член 14

На потрошувачите кои имаат на основа чл. 2 право да се снабдуваат преку потрошувачки карти за рационализирани животни продукти, а кои што се снабдени со извесни рационализирани животни продукти, нема да им се издаваат потрошувачки карти за тие

продукти за време за кое што се снабдени земајќи како оснџ на пресметката одредени норми за категорија на потрошувачи на која што припаѓаат. Во таков случај кукјниот повереник за снабдување при заверката на потрошувачкото уверење ќе им ги назначи на тие лица количините на рационализираните животни продукти со кои тие веќе се снабдени, земајќи ги сите потрошувачи на едно домаќинство како целост.

Член 15

Лицата на кои што им е местото на живеење различно од местото на запослувањето ќе примаат потрошувачки карти по правило во местото на живеењето, а спрема категоријата на која што припаѓаат.

Доколку во местото на живеењето не се издаваат потрошувачки карти спрема овој правилник, овие на нив и на нивните членови на фамилијата ќе им се издаваат во претпријатието во кое се на работа.

Претпријатијата односно установите, во кои тие лица се на работа ќе одредат еден свој службеник кој што ќе врши должност на кукјен повереник за горе наведените лица, а спрема прописите на овој правилник.

Член 16

На државните службеници споменати во чл. 2 точ. г) на овој правилник ќе им издава потрошувачки документи најблискиот местен народен одбор на чие подрачје се издаваат потрошувачки карти спрема овој правилник.

Овие лица како и лицата споменати во чл. 15 се должни да дадат докази да не се снабдени со поедини односно со сите видови на рационализирани животни продукти, па да не се снабдуваат на некој друг начин во своето место на живеење.

Член 17

Кукјниот повереник за снабдување ќе состави до 20 во месецот кој што претходи на распределбата на потрошувачките карти список на потрошувачите во 2 примерка спрема пропишаниот образец, а на основа заверените потрошувачки уверења. Обата примерка на списокот на потрошувачите ќе ги завери кукјниот повереник со свој потпис и заедно со заверените потрошувачки уверења ќе му ги достави на уличниот повереник за снабдување, кој, после проверка на потрошувачките уверења ќе внесе во одредена рубрика во списокот на потрошувачите и ќе означи да ли потрошувачот спаѓа во општа категорија на потрошувачи или во детска категорија. Кога ќе го завери списокот со потпис ќе го достави заедно со потрошувачките уверења на надлежниот уред за рационализирано снабдување, односно на месниот народен одбор најдалеку до 23 во месецот кој што претходи на распределбата на потрошувачките карти.

Уличните и кукјните повереници за снабдување сносат полна одговорност за точноста на наведените подаци.

Член 18

Разврстувањето на потрошувачите во работнички категории Р-1, Р-2 и Р-3 го врши уредот за рационализирано снабдување односно народниот одбор на основа списеците на потрошувачите и заверените потрошувачки уверења примени од уличните повереници.

По извршеното разврстување на потрошувачите во категории, еден примерок на списокот на потрошувачите, заедно со потребниот број на потрошувачките карти ќе го достави на уличниот повереник заради распределба на потрошувачите преку кукјните повереници најдалеку до 28 во месецот кој што претходи на распределбата на потрошувачките карти, додека вториот примерок заедно со заверените потрошувачки уверења ќе го задржи кај себе.

Расподелбата на картите на потрошувачите имаат да ја извршат кукјните повереници спрема доставениот список, најдалеку до последниот ден во месецот кој што претходи на месецот во кој што важат потрошувачките карти.

Потрошувачите го потврдуат приемот на потрошувачките карти со свој потпис на списокот на потрошувачите. За членовите на едно домаќинство приемот може да го потврди еден од полнолетните членови на домаќинството.

Член 19

Најдалеку до 4-от ден во месецот за кој што важат распределените потрошувачки карти, кукјните повереници за снабдување ги враќаат на својот уличен повереник за снабдување, а овој веднаг на уредот за рационалирано снабдување, односно на народниот одбор, потпишаните списоци на потрошувачите на основа на кои што е извршена распределбата на картите.

Уличниот повереник за снабдување поднесуе заедно на тој список на потрошувачите пресметка за издадените потрошувачки карти по видовите и истовремено ги враќа потрошувачките карти кои што преостанале од било која причина.

Уредот за рационалирано снабдување односно народниот одбор на кој уличниот повереник за снабдување го доставил списокот со пресметка ќе му го врати на овој вториот примерок на потрошувачките списоци од неговата улица кои што до тогаш се навојале кај логичниот уред односно народниот одбор, и на нив ќе потврди оти распределбата на потрошувачките карти уредно е извршена, оти е поднесена пресметка за разделените потрошувачки карти и повратени нерасподелените потрошувачки карти.

Член 20

Уредите за рационалирано снабдување кои што непосредно сообраќаат со уличните повереници, односно народните одбори, составуваат до 7 ден во месецот во кој што важат издадените потрошувачки карти, пресметка за вкупниот број на издадените потрошувачки карти по видови, на основа вратените списоци (пресметки) на потрошувачите, на пропишан образец и истовремено ќе го утврдат бројот на нерасподелените потрошувачки карти. Составената пресметка ја доставуваат на уредот за рационалирано снабдување на градскиот односно околинскиот народен одбор од кој примиле потрошувачки карти во цел на распределба. Самите неискористени карти остануваат кај нив во цел на дополнителна распределба во текот на месецот.

Член 21

Уредите за рационалираното снабдување на градските односно околинските народни одбори, составуваат извештај за вкупниот број на издадените потрошувачки карти на своето подрачје, и истиот му го доставуваат на одделение за рационалирано снабдување на министерството за трговијата и снабдувањето на својата Народна република и на земскиот статистички уред, спрема пропишаниот образец, најдалеку до 15 во месецот во кој што важат разделените потрошувачки карти.

Одделението за рационалираното снабдување на министерството за трговијата и снабдувањето на народните републики ќе му достави на Министерството за трговијата и снабдувањето ФНРЈ до 20 во месецот извештај за издадените потрошувачки карти на својата територија, спрема пропишаниот образец.

Член 22

Издавањето на потрошувачките карти за животни продукти на лица доселени на подрачјето на поедин народен одбор после редовното издавање на картите ќе го вршат уредите за рационалирано снабдување односно народните одбори врз основа на потврдата за предавањето на потрошувачките карти, односно

одјавата од списокот за снабдување во пораното место на живеење и на основа на сите други документи кои што потрошувачот мора да ги поднесе спрема постоеките прописи за завера на потрошувачкото уверење.

Лицата постојано настанети во местото на распределбата кои што биле само привремено отсатни за време на редовната распределба, должни се да поднесат покрај документите наведени во чл. 11 став 2, и список на потрошувачите кој што се навоја кај кукјниот повереник за снабдување, на основа кој е извршена распределба на картите. Дури од кога ќе се увери оти именованото лице не добило потрошувачка карта при редовната распределба, уредот за рационалирано снабдување односно народниот одбор ќе му издаде на овој потрошувачка карта на соодветна категорија. При дополнителното издавање на потрошувачки карти уредите за рационалирано снабдување односно народните одбори ќе ги поништат купоните за протеклото време и ќе издадат заедно со потрошувачките карти образец на „потрошувачко уверење“ на основа кое на потрошувачот ќе му се издаде спрема прописите на овој правилник потрошувачка карта за следниот месец.

На лица кои што се само во пролаз или остануваат во местото помалку од 15 дена, ќе им се издаваат карти само за леб и тоа на основа картата за леб на местото на неговото постојано живеење со отсечење на соодветниот број купони кои што мораат прописно да се поништат. Оние лица кои што довојаат од подрачје на кое што не се врши снабдување спрема прописите на овој правилник, ќе поднесат докази за тоа и врз основа на истите ќе им се издадат купони за леб.

Член 23

Дополнително издадените потрошувачки карти во текот на месецот ќе се убележуваат во одреден образец во кој што мора да се означат вкупниот број на издадените и поништените купони по видот. Потрошувачот на истиот образец ќе го потврди приемот на соодветните потрошувачки карти.

На основа из тие обрасци уредот за рационалирано снабдување односно народниот одбор ќе му достави одделен извештај за вкупниот број на дополнително издадените карти на уредот за рационалирано снабдување, односно на народниот одбор од кого ги примиле потрошувачките карти во цел на распределба, а најдалеку до 3 во месецот во кој што тие дополнително издадени карти важеле. Овие уреди на основа примените извештаи ќе ги достават своите вкупни извештаи на одделение за рационалирано снабдување на министерството за трговијата и снабдувањето на народната република до 15 во месецот. Одделение за рационалираното снабдување на министерството на трговијата и снабдувањето на народната република ќе му достави најдалеку до 20 во првиот месец по престанокот важноста на картите вкупен извештај за дополнително издадените карти по видовите, на своето подрачје — на Министерството за трговијата и снабдувањето ФНРЈ.

Член 24

По истекот на месецот во кој што важеле потрошувачките карти за рационалирани животни продукти, контролниот орган на уредот за рационалирано снабдување на повисоките народни одбори записнички ќе го констатира во присуство на двајца службеници на уредот за рационалирано снабдување, односно на народниот одбор кој што ги издавал потрошувачките карти, бројот на картите кои што останале нерасподелени и на кои што им истекнал срокот на важноста, бројот на дополнително издадените карти, евентуалниот мањок, а бројот на повратените карти од потрошувачите. Записничкиот се составува во 3 примерка, од кои што еден примерок останува на уредот во кој што е извршена контро-

лата на потрошувачките карти, вториот примерок му се доставува на уредот на кој што му припаѓа контролниот орган, а третиот примерок му се доставува на одделението за рационализирано снабдување на министерството на трговијата и снабдување на народната република.

Член 25

Одделенијата за рационализираното снабдување на министерствата на трговијата и снабдувањето на народните републики, и уредите за рационализирано снабдување односно народните одбори кои што ракуваат со потрошувачките документи, ќе водат уредна и потполна евиденција на штампањето, издадените, вратените, поништените и евентуално загинатите потрошувачки документи како и соодветна евиденција за паричната вредност на дотичните документи. Како основа за книжење служат пропишани образци (доставница, пресметка, список на потрошувачите и сл.). Евиденцијата мора да се води по видовите и за секоја емисија на потрошувачките документи одделно.

Член 26

Продавачката на рационализираните животни продукти на основа на потрошувачките карти ќе се врши во трговските дукјани на мало (државни, кооперативни и приватни) кои што за тоа ги одреди народниот одбор. Потрошувачите најдоцна до 4-от ден во месецот се пријавуваат за снабдување на оној трговски дукјан на мало кој што сами ќе го изберат и ќе му го предадат купонот „пријава на потрошувачот“ од својата карта. Во текот на месецот потрошувачот може да се снабдува само во оној дукјан во кој што се пријавил.

Народните одбори ќе ги одредат дукјаните во кои што ќе се снабдуваат лицата на кои што им се дополнително во текот на месецот издадени потрошувачки карти.

Член 27

Уредите за рационализирано снабдување односно народните одбори можат да одредат максимален број на потрошувачите кои што можат да се снабдуваат кај еден продавач на мало, земајќи во оглед при тоа видот на дукјанот и разгранатоста на трговската мрежа на своето подрачје.

За снабдување на лица кои што имаат потрошувачки карти за рационализиран животни продукти, а живеат во места во кои што такви карти не се издаваат, уредите за рационализирано снабдување односно народните одбори кои што им ги издаде потрошувачките карти, ќе ги одредат трговските дукјани на мало во кои што таквите лица ќе се снабдуваат.

Член 28

Продавачот на мало ќе го задржи купонот „пријава на потрошувачот“ и на потрошувачката карта за животните продукти ќе го утисне својот жиг или ќе го запише бројот под кој е регистриран неговиот дукјан.

Продавачите на мало ќе му го пријават по одделен образец „пријава на снабдувачот“ на народниот одбор бројот на пријавените потрошувачи, лепејќи ги купоните „пријава на потрошувачот“ по видовите на табак хартија по 100 гарчиња.

Истиот ќе го предадат заедно со пополнените образци на надлежниот народен одбор. Народниот одбор го известува продавачот на големо за бројот на пријавените потрошувачи по категориите кај продавачите на мало на подрачјето на дотичниот народен одбор.

Член 29

По објавениот позив за подигање стоката преку печатот или на друг уобичаен начин, продавачот на мало ќе состави потребување во три примерка спрема бројот на пријавените потрошувачи, и соодветните норми, т. е. соодветната височина на следувањето.

Така составеното потребување ќе го завери народниот одбор и ќе издаде на истото потребување налог за продавачот на големо за издавање стока. Еден примерок на налогот-требување ќе го задржи при себе народниот одбор.

Со обата примерка на потребувањето-налогот продавачот на мало оди кај продавачот на големо и подига соодветна количина стока, потпишувајќи потврда на приемот на обата примерка на потребувањето-налогот. Во случај да ја подигне целата количина на стоката одеднаш на која гласи налогот, ги предава обата налога за продавачот на големо, а во случај да подига само дел на стоката на која што налогот гласи, предава само еден примерок на налогот со точна назнака на количината која што ја превзел, а другиот примерок на налогот останува кај него толку долго дури не ја подигне целокупната количина. Кај делимичното подигање на стоката мораат и продавачот на големо и продавачот на мало на обата примерка со свој потпис да ги потврдат белешките за количините на стоката кои што на поедини налози се издаваат.

Член 30

Продавачите на мало вршат продавачка на рационализиран животни продукти на основа на потрошувачките карти, а во количини назначени на соодветните купони, односно количини кои ќе ги одреди народниот одбор кога таа количина на купоните не е назначена. При продавачката продавачот на мало должен е да го отсеке соодветниот купон од картата. Векје отсецен купон не важи. Најстрого е забрането сечењето на купон без издавање стока, како и издавање стока на купони на кои што рокот на важењето им поминал.

Член 31

Продавачката на рационализираните животни продукти се врши во срок кој што е назначен на купоните или во срок кој ќе го одреди надлежниот народен одбор. Времето за издавање на стоката не може да биде подолго од 10 дена.

Продавачката на лебот ќе се врши само за еден ден, со тоа да се дозволува и продавачка за еден ден напред. Во случај да се место леб издава соодветна количина брашно, тогаш брашното може да се издава унапред само најповеќе за 5 дена.

Член 32

Министерствата на трговија и снабдувањето на народните републики, народните одбори, односно уредите за рационализирано снабдување, можат да одредат поедини рационализиран животни продукти, па и нерационализиран, да се издаваат на купоните со назнака „разно“.

Уредите за рационализирано снабдување, односно народните одбори должни се унапред да ги обавестат потрошувачите преку печатот или на некој друг уобичаен начин кои продукти ќе се делат, по кој купон, во која количина и за кое време, како и времето на траењето на распределбата.

Член 33

По завршеното издавање на стоката продавачите на мало ќе им предадат на уредите за рационализирано снабдување односно на народните одбори пресметка за продадената стока спрема образецот „пресметка на снабдувачот“. Истовремено ќе ги предадат исечените купони одделно за секоја категорија и вид на потрошувачките карти за животните продукти, и тоа така да ги излепат по 100 парчиња на еден табак хартија. Во пресметката треба да биде назначена вкупниот број на купоните по видови, поединична вредност на секој купон, растур и вкупна количина на издадената стока.

Уредот за рационализирано снабдување односно народните одбори му издаваат на продавачот на мало на копијата од „пресметката на снабдувачите“ по-

тврда за уредно примената пресметка и купоните. Предавањето на пресметката и купоните се врши најдалеку 3 дена по завршетокот на продавачката на одредениот продукт на рационарираните животни продукти, а кај лебот најмалку секој втор ден. Службениците кои што вршат контрола и пресметка на купоните должни се тоа да го извршат во присуство на продавачот на мало.

Член 34

Народните одбори водат за секој продавач на мало контролен список (картотека). Во картотеката се внесуе бројот на налогот за подигање стоката, единицата на мерата, затечените запаси, подигнатата количина од продавачот на големо, продадената стока на потрошувачите, одобрените растури и преостанатите запаси. Ист картон води и продавачот на мало во својот дукјан и ги внесуе во него истите подаци како и народниот одбор.

Народните одбори вршат обвезно најмалку еднаш месечно контрола на складиштата на продавачите на мало.

Член 35

Продавачите на мало поднесуат секој 1 во месецот извештај со следните подаци: состојба на запасите на првиот ден во месецот, примена стока во текот на месецот, издадена стока на потрошувачите, одобрен растури и состојба на запасите на крајот на месецот.

Член 36

Продавачот на големо ја правда стоката со примерците на потребуењата-налозите на основа кои што продавачот на мало ја подигнал стоката. Контролата над продавачите на големо ја врши надлежниот народен одбор.

Член 37

Уредите за рационарирано снабдување, односно народните одбори должни се да ги чуваат документите и обрасците кои што се однесуваат на работите на рационарираното снабдување 3 месеца после кој срок тие документи ќе ги понишат, доколку немаат постојано значење.

Член 38

Со влегуењето во сила на овој правилник престануваат да важат:

1) Правилникот за легитимациите за снабдување и потрошувачките книшки, бр. 5210 од 21 јули 1945 година („Службени лист“ бр. 54/45);

2) Напатствието за легитимациите за снабдување и потрошувачките книшки, списковите на потрошувачите, за пресметуењето предметите под режим на планската расподелба и потрошувачка бр. 8084 од 15 август 1945 година;

3) Наредбата за замената обрасците на „потрошувачките книшки“ со картите за снабдување со животни продукти, бр. 38306 од 11 мај 1946 година;

4) Напатствието за издавање потрошувачките карти за животни продукти бр. 48659 од 11 јуни 1946 година.

Другите прописи кои што се однесуваат на рационарирано снабдување, а не се во противност со одредбите на овој правилник, остануваат и натаму во сила.

Член 39

Потребни напатствија и објаснувања во врска со примената на овој правилник издава Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ.

Член 40

Овој правилник влегуе во сила на ден 1 ноември 1946 година.

Бр. 74528

13 септември 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдуењето,

др. Звонимир Шарац, с. р.

542.

На основа чл. 4 Наредбата за ослободување поделелските машински станици од јавни давачки, а во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ донесувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ ПОЛЕДЕЛСКИТЕ МАШИНСКИ СТАНИЦИ ОД ЈАВНИ ДАВАЧКИ

Член 1

Ослободуењето на поделелските машински станици од давачките наведени во чл. 1 на наредбата, се однесуе на сите меѓусебни услуги меѓу станиците, без оглед да ли овие услуги имаат карактер на поделелски услуги или не.

Работењата со други правни или физички лица ослободени се од наведените давачки само ако се тие работења поделелски работи.

Под поделелски работи се подразбираат работи кои што се назначени во чл. 2 на наредбата.

Член 2

Работењата, кои што се ослободени од давачки, мораат во книговодството на поделелските машински станици да се покажуваат одделно од другите работења така, во текое време да може да се изврши контрола на користењето на овие ослободувања и контрола на плаќањето давачките на другите работи.

Член 3

На договорите, сметките и признаниците од точката 3, 4 и 5 чл. 1 на наредбата мора да биде ставена клаузулата: „Со наредба на Министерот на финансите ФНРЈ III бр. 6401/46 („Службен лист ФНРЈ“ број 65/46) ослободено од општиот данок на работниот промет и такса“. Копиите на овие документи се чуваат во засебна фасцикула

Член 4

Горивото и мазивото ќе се лабавуе по цени кои што важат и за други потрошувачи, но платените царини и царинските давачки на горивото и мазивото, кое што е утешено при вршењето на поделелските работи со трактори, ќе се враќа на управите на поделелските машински станици на основа на нивните пресметки за утешокот на горивото и мазивото.

Член 5

Управите на поделелските машински станици на народните републики, автономните покраини како и главната поделелска машинска станица на Народната Република Црна Гора ќе составуваат пресметка за враќање на платената царина, царинските давачки по следните одредби:

а) пресметката се составуе три пати годишно спрема работните сезони, и тоа: за следните временски раздобја:

од 1 јануари до 31 мај за пролетната сезона;

од 1 јуни до 31 август за летната сезона;

од 1 септември до 31 декември за есенската сезона.

б) Пресметката треба да ги обване сите примана и утешокот на течните горива и мазива во сезоната т. е. состојбата на почетокот на сезоната, приманата во текот на сезоната, утешокот и издавањето во текот на сезоната и состојбата на крајот на сезоната.

Утешокот треба да е така специфициран, да може точно да се утврди колку е од вкупно утешената количина утешено за поделелски работи наведени во чл. 2 на наредбата. Спрема тоа треба одделно да се покаже работењето на тракторите, експлозивните мотори, парните машини, камионите, особните коли и моторцикли.

в) Пресметката мора да биде составена врз основа на документираните книговодствени подаци и потпишана од страна на одговорниот управник и книговођа.

Член 6

Пресметките се составуваат по следните образци:
а) пресметка на работата на машината и утрошокот на горивото и мазивото по образецот 1;

б) пресметка на примањата и издавањата на горивото и мазивото по образецот 2;

в) преглед на применото гориво и мазиво од Југопетрол по образецот 3.

Горе наведените образци се пополнуваат:

Образецот 1

Во колоната 2 се внесуваат видовите на поедините машини и мотори и тоа прво тракторите па потоа по ред машините со експлозивен мотор, стабилни мотори, парни машини (локомотиви), камиони, особа моторна кола и моторцикли.

Во колоната 3 вкупниот број на машините од дотичниот вид, а во колоната 4 бројот (количината) на машините кои што работеле.

Во колоната 5 се внесуваат за првата група на машините (трактори, експлозивни мотори) и парни машини, одделно поделски а потоа во одделна подрубрика неподелските работи. Ако на пр. тракторот вршел неподелски транспорт тоа се покажува одделно како неподелска работа. Поделските работи се убележуваат како што е тоа веќе уобичаено (на пр. орање на 15 см. орање на 20 см. дрљање, тапирање и т. н.). Колоната 6 се пополнува само за поделски работи, при кои што дел на работно време такугјере се троши на прејдување од една парцела на друга.

Во колоната 7 се упишуваат колку саати машината утрошила за соодветната работа, а во колоната 8, собирот на колоната 6 и 7.

Во колоната 9 се внесува мерата (к. ј., ха, мтц, км, тони/км) а во колоната 10 количината на извршените работи.

Колоните 11 и 12 се пополнуваат само за поделските работи.

Во колоните 13 до 23 се внесуваат утрошените горива и мазива за поедините работи и извршените помошти на дотичните видови на машина.

Образецот 2

Во рубриката 1 се внесува состојбата на денот со кој започнува сезоната.

Во рубриката 2 упишуваат поделските машински станици секоја поедина испорачка на гориво и мазиво со одделни подрубрики во кои што во колоната „промена“ се упишуваат со кое складиште стоката е примена и датата на приемот. Управите на поделските машински станици во својата пресметка ги покажуваат само вкупно примените количини.

Во рубриката 3 поделските машински станици внесуваат во одделни подрубрики секое примање на гориво и мазиво од складиштата на други работни единици а во колоната „Промена“ го упишуваат називот на дотичната работна единица и датата на приемот. Управите на поделските машински станици во својата пресметка ги наводат само вкупните количини.

Во рубрика 4 се внесуваат собир на сите примања.

Во рубриката 5 се пренесуваат утрошокот на горива и мазива од образецот 1 и тоа расчленето под а) количини, кои што се утрошени за поделски работи од чл. 2 наредбата, а под б) количини кои што се утрошени за други потреби.

Во рубриката 6 се упишуваат количините на горива и мазива кои што не се утрошени за поделски машини, туку и за други цели (на пр. за чистење машини и работилници и сл.).

Во рубриката 7 се внесуваат количините на гориво и мазиво, кои што се издадени на други работни единици. Поделските машински станици внесуваат во засебни рубрики секој ваков издоток, а во колоната „Промена“ се упишуваат називот на дотичната работна единица и датата на издотокот. Управите на поделските машински станици ги внесуваат во своите пресметки само вкупно издадените количини кои што мораат да се сложат со количините покажани во рубриката 3.

Во рубриката 8 се упишуваат мањковите кои што настанале како растур (испарување, мањкови при манипулирање и т. н.).

Во рубриката 9 се покажуваат собирот на сите издатоци, утрошени количини и мањкови. Во рубриката 10 се покажуваат разликата помеѓу вкупно примените и вкупно издадените количини (4--9) која што воедно преставува состојба на последниот ден во сезоната.

Образецот 3

Во прегледот се упишуваат сите количини на гориво и мазива за секоја поделска машинска станица одделно. Вкупните количини во овој преглед мораат да се сложат со количините наведени во рубриката 2 обр. 2.

Член 7

Поделските машински станици и други работни единици кои што трошат гориво и мазиво ги пополнуваат образците 1 и 2.

Управите на поделско-машинските станици ги пополнуваат образците 1 и 2 собирно за сите свои работни единици и им приложуваат преглед по образецот 3.

Пресметките кои што се составуваат по овие образци ги потпишуваат и за точноста на внесениите подаци одговараат:

а) за поделските машински станици и други работни единици управникот и книговођата, и

б) за Управата на поделските машински станици управникот и шефот на сметководството.

Прегледот по образецот 3 мора да биде заверен од страна на Југопетрол.

Вкупните пресметки на управата на поделските машински станици мораат да бидат доставени на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ во рок од 45 дена од последниот ден на протекнатата работна сезона. Ако пресметките не стасаат до тој рок, управата губи право на поврќање платените давачки.

Член 8

Ослободувањето од возарински такси важи за трактори, кои што вршат само поделски работи наведени во чл. 2 наредбата.

Ако поедини трактори се употребуваат или ќе се употребуваат за неподелски транспорти, тие мораат да бидат регистрирани и за нив мора да се плаќа возаринска такса.

Член 9

Како ослободувањето од давачки важи од 15 јуни 1946 година тоа првата пресметка за враќање на давачките да се изработи за периодот од 15 јуни до 31 август 1946 година. Срокоот за поднесување на оваа пресметка е 45 дена од денот на приемот на ова напатствие.

Бр. 10932

10 септември 1946 година

Београд

Министер на поделството и шумарството,
др. В. Чубрилович, с. р.

Согласен сум,

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

Поледелска машинска станица _____

Образац бр. 1)

Управа на поделелските машински станици —

Пресметка на работата на машините и трошоците на гориво и мазиво

За сезона _____ од _____ до _____ 194_____

[illegible]

Поледелска машинска станица _____

Образац бр. 2)

Управа на поделелските машински станици —

ПРЕСМЕТКА НА ПРИМАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ГОРИВО И МАЗИВО

за сезона _____ од _____ до _____ 194_____

[illegible]

Управа на поделските машински станици —

Образец бр. 3)

ПРЕГЛЕД

на применото гориво и мазиво од „Југопетрол“ за сезона — од — до — 194—

Редни број	ПРИМАЛЕЦ (станица или друга работна единица	Г о р и в о и м а з и в о										ЗАБЕЛЕШКА	
		Петролеј	Плинско уље	Бензин	Тракт. (мотор.) уље	Диференц. уље	Жолта маст	Цилиндар. уље	Цилиндар. уље за прегреј. пара	Машинско уље			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

543.

На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката од 12 мај 1945 година, во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА**ЗА РАЗВРСТУЕЊЕ ЖИТЕЛСТВОТО ВО ПОТРОШУАЧКИ КАТЕГОРИИ**

1) Во цел на правилно снабдување со рационирана стока жителството се разврстуе во следни категории:

- а) прва категорија работници и со нив изедначени лица;
- б) втора категорија работници и со нив изедначени лица;
- в) трета категорија работници и со нив изедначени лица;
- г) општа категорија на потрошувачи;
- д) деца до 2 години;
- е) деца од 2 до 14 години.

Секоја поединка категорија на потрошувачи ќе се снабдуе со рационирана стока по нормите, кои што за секоја категорија ќе ги одреди Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ.

2) Разврстувањето на работниците и другите запослени лица во категории наведени во точ. 1) под а), б) и в) ќе се врши во поедини стопански гранки согласно со следните прописи:

I — Поледелство

- а) земјоделство,
- б) војарство,
- в) лозјарство.

Како работници од првата категорија се сметаат сите поледелски работници кои што се навогјаат во најаман однос и кои што се непосредно на работа на вршење поледелски работи.

II — Електрична индустрија вклучувајќи ги електричните центри

Како работници на првата категорија се сметаат сите работници на работа непосредно во основниот процес на производството.

Како работници од втората категорија се сметаат сите други физички работници на работа на помошните работи, доколку не се со посебни прописи заради нивната стручност уврстени во првата категорија.

III — Производство на нафта

- а) преработување нафта,
- б) рафинерија на нафта.

Како работници од првата категорија се сметаат сите работници на работа непосредно во основниот процес на производството.

Како работници од втората категорија се сметаат сите други физички работници запослени на помошните работи, доколку не се со посебни прописи заради нивната стручност уврстени во првата категорија.

IV — Рударство

- а) вадење руди на неметални минерали,
- б) вадење метални руди,
- в) вадење јаглења.

Како работници од првата категорија се сметаат сите работници запослени непосредно во основниот производствен процес.

Како работници од втората категорија се сметаат сите други физички работници запослени на помошните работи доколку не се со одделни прописи заради нивната стручност уврстени во првата категорија.

V — Црна металургија и VI шарена металургија

Како работници од првата категорија се сметаат сите работници на работа непосредно во основниот производствен процес т. е. во топилници, ливници, ваљалници и во производството на кованото железо, челик и боените метали.

Како работници од втората категорија се сметаат сите други физички работници запослени на помошните работи, доколку не се со одделни прописи заради нивната стручност уврстени во првата категорија.

VII — Тешка индустрија

Како работници од првата категорија се сметаат сите работници на работа непосредно на изработување железни конструкции, во бродоградбата во производ-

ството на локомотиви и вагони, авиони, автомобили, моторцикли, постројки (машини), парни котели, поделски машини, големи електрични постројки.

Како работници од втората категорија се сметаат сите други физички работници запослени на помошните работи, доколку не се со одделни прописи заради нивната стручност уврстени во првата категорија.

VIII — Лесна индустрија

Како работници од првата категорија се сметаат сите работници на работа непосредно на поправките на производствата од тешката индустрија, ковачи, тенекјери (надворешни и градежни), инсталатери на водоводни и канализациони урегјај како на парно и централно греење, машински бравари, бравари на надворешни монтажи, механичари на експлозивни мотори, механичари и автомеханичари, заварувачи (електро и аутогени), ливци, топионичари, ковинобрусачи, металостругари кои што работат исклучително на метал, стругари на тешки стругови, монтажни нитери, монтери, работници кај индустриските пеќи, емајлери (прскачи), бајцери (работници со киселини), лажачи, ковинорезачи (машински), алатничари, калионичари, како и првите помошници на овие работници.

Како работници од втората категорија се сметаат сите други работници запослени на помошни работи освен:

- а) сајци,
- б) златари,
- в) кујунџии,
- г) оптичари,
- д) и на нив слични работници, кои што се уврстуат во третата категорија.

IX — Индустрија на народната одбрана

(само во фабриките кои што произведуваат оружје и муниција)

Како работници од првата категорија се сметаат сите работници кои што се на работа во основниот производствен процес.

Како работници од втората категорија се сметаат сите други работници запослени на помошните работи доколку не се со одделни прописи заради нивната стручност уврстени во првата категорија.

X — Градежна индустрија

Како работници од првата категорија се сметаат:

- а) во каменоломите, сите работници кои што суделуваат во производниот процес како минери, помошни работници, работници на кршење камен, изнесуачи и сл.;
- б) во производството на цемент,
- в) во производството на шамот, копачи, мелничари, работници кај пеќи, работници на пакување, работници на транспорт;
- г) во производството на керамика, работници кои што работат на копање, формирање, печење и извоз на стоката;
- д) во производството на тули,
- г) во производството на кјерамиди,
- е) во производството на непечени тули, кубикаши, калцини, сироваци, работници на увозот во фурниите, слагачи, печењари, работници на извозот (во производството),
- ж) во производството на вар,
- з) во производството на гипс, копачи, мелничари, работници кај фурниите, работници на пакувањето, работници на транспортот,
- и) на други работи: кубикаши (на земја, песок, шодер), бунарици, работници запослени на изградба на тунели и железнички пруги и тоа: во самиот тунел, во припремните земјини работи, на правење просеци и поставување железнички пруги (шини, пра-

гови); на непосредна работа на градбата патишта, кршење камен, дробење, изградба мостови, тесачи кои што работат на кровни и мостовски конструкции, каменоресци со груби каменоресачки работи исклучително оние каменоресци кои што се запослени во работилници на полесни работи; зидари, тесари, гипсери, фасадери, сите помошни работници упослени на тешки работи (носење тули, малтер, носачи на градежен материјал и сл.), столарски и браварски работници кои што работат на високи згради, работници кои што се запослени на бетонски работи (армирање на бетон).

Како работници од втората категорија се сметаат сите оние работници кои што вршат работи што не се споменати од а) до и), доколку не се со одделен пропис заради својата стручност односно видот на работата, уврстени во првата или третата категорија.

XI — Шумски работи и индустрија на дрво

Како работници на првата категорија се сметаат:

- а) на сечење шума,
- б) во производството на градежниот материјал, работници запослени на сечење, тесање, цепење, отпремање балвани и сл. освен пжсари и манипуланти кои што се сметаат за работници од втората категорија, работници на работа во пилани: на утовар и истовар балвани, зарубјувачи (штупери), гатеристи и раководители на трачните пили, предиргачи (форајсери), циркуларисти и нивни помошници, разнесуачи на готова стока, отпаци и струготини, работници во сушилници и телаоници, лажачи и сите други работници доколку работат на слични работи.

в) во производството на четки, четкарски работници кои што работат исклучително со влакна.

г) во производството на бочви: бочварски работници во работилници декна нема постројки.

Сите други работници се уврстуат во втората категорија, доколку не се со одделни прописи уврстени во првата или третата категорија.

XII — Хемиска индустрија

Како работници од првата категорија се сметаат:

- а) во производството и преработувањето на гума;
- б) во производството на модер камен;
- в) во производството на сода;
- г) во производството на амонијачна киселина и друго;
- д) во производството на плин;
- г) во производството на танин;
- е) во дестилацијата на дрво;
- ж) во импрегнацијата на дрво;
- з) во производството на лак;
- и) во производството на боји;
- ј) во производството на туткал;
- к) во производството на мрсни боји;
- л) во производството на коломаст;
- љ) во производството на сидол и сл.;
- м) во производството на катран и кровна хартија.

Сите работници запослени непосредно во основниот процес на производството односно преработувањето.

- н) во производството на сапун;
- њ) во производството на хартија; работници запослени во мелница, во белионици, подначи, пакери, односуачи, носачи (на сировини), кувари.
- о) во производството на срч; срчарски мајстори, помошници, топилаци, коморашки, пантликари, прегледачи, брусачи, гравери, генератор-мајсторци, терцини;
- п) во производство на лекови;
- р) во производството на козметичките средства, работници запослени во ампулните одделења, таблетните одделења и заварувачите на ампули;
- с) во производството на азбест, сите работници запослени на непосредното производство на азбест

на тапи, на плетените азбестни ткаенини и на изработување металопластични тапи;

т) на работата околу кислородните шишиња, работниците носачи на шишиња и полначи на кислородните шишиња;

к) на работа околу платнените тркала, сите работници запослени на изработувањето на платнените тркала кои што се во непосреден додир со крпи и текстилни отпадци;

у) во производството на суви боји, работници запослени непосредно во основниот процес на производството на суви боји (на машини, мелници, ваљци);

ф) во производството на кјибрит, сите работници запослени во основниот процес на производството и во додир со фосфор и кјукјур.

Како работници од втората категорија се сметаат сите други работници, доколку не се со одделни прописи уврстени во првата или третата категорија.

XIII — Графичка индустрија

Како работници од првата категорија се сметаат: словотисници, ливци на олово, стереотипери, растринери, машински слагачи, постојани секачи на нож, ротациони машинисти, цинкографи (фотографи, етцери, кописти, литографи), умдрукери, офсетмашинисти, тифдрукмашинисти, каменотискарски, помошни работници во работилница, сите ученици, книговесци, книзачки работнички, гравери, печатаресци, словослагачи, уметачици.

Како работници од втората категорија се сметаат: пантографи, технички фактори, литографски цртачи, монтери на клишеи, ксилографи, фотографии, картонажери.

XIV — Индустрија на текстил и облекло

Како работници од првата категорија се сметаат:

а) свилари,
б) производство на вештачка свила, волна и памук,

в) спремање кадели, лен, јути, памук и волна,
г) каделари: сите работници кои што се запослени непосредно на работите во тргалниците, на карбонизација, белење, боене, работници кај котелите, на варење свилени чаури, на работите на квасење, кршење и гребене ленот и конопјето (работа на карди), чистокјата на постројките на влачарниците и тргалниците (пуцери);

д) изработување конфекции: работници во конфекција на вреќи, работници кои што работат на утискување со парни машини, на формирање обликот на машки и женски чорапи и тоа само таму дека е работата врзана со испарување;

г) трикотажа: плетачи на рачни постројки (флахмаштини);

е) хемиско чистење: работници непосредно запослени на работи околу перење и хемиско чистење;
ж) работа со текстилни отпадци: работници запослени на избирање и сортирање крпи и текстилни отпадци по претпријатија.

Сите други работници кои што не се запослени во работите од а) до ж) се уврстуат во втората категорија, доколку не се со одделни прописи уврстени во првата или третата категорија.

XV — Индустрија на кожи и обуки

Како работници од првата категорија се сметаат:

а) штавување: сите работници запослени во влажни и крени одделења;

б) боене: сите работници кои што се запослени непосредно на боене кожи;

в) збирање чекми: работници запослени на работа со чекми: во претпријатија;

г) производство на обуки: цинкери, англофери, како и работници кои што работат непосредно на изработување опинци по табачки работилници.

Сите други работници кои што не се споменати од а) до г) се уврстуат во втората категорија, доколку не се на основа одделни прописи уврстени во првата или третата категорија.

XVI — Прехранбена индустрија

Како работници од првата категорија се сметаат:

а) во производството на шекјер;

б) во производство на уље;

в) во производството на мраз;

г) на работата во мелниците;

д) во фуражиската индустрија;

г) во кланичката индустрија;

е) во рибарството;

Сите работници кои што се запослени на перење и сечење шекјерна репа, на цедење уљани семки со властита физичка снага (рачна работа), на посредна работа при производството на мраз и мразари; работници запослени во мелниците на ваќање односно полнење вреќи со брашно (фашери), сите работници запослени кај рачното месене на тесто, печење на леб, на колење и дерење стока во индустриските претпријатија; сите лица на кои што риболовот им е главен извор на приход а се членови на Рибарската задруга или работат во најаман однос за она време во кое стварно и редовно се занимаваат со рибарење.

Сите други споменати работници од а) до е) на наведените индустрии се уврстуат во втората категорија, доколку со одделни прописи не се уврстени во првата или третата категорија.

Како работници на втората категорија се сметаат работници во следни индустрии:

ж) во производството на чоколади и сл.;

з) во преработувачката на месо и риба;

и) во преработувачката на воќе;

ј) во производството на пијалаци;

к) во производството на кола (штирак);

л) на работа во кафилиерин;

љ) преварни.

Како работници од третата категорија се сметаат:

м) во фабрикација на тесто: помошни работници и сладичари.

XVII — Сообраќај

Како работници од првата категорија се сметаат:

а) железнички сообраќај;

б) поморски сообраќај;

в) речни сообраќај;

г) воздушни сообраќај;

Сите работници и службеници запослени непосредно во техничкото одвивање на сообраќајот. Другите физички работници запослени на помошните трудови и работи во споменатите стопански гранки, се сметаат како работници од втората категорија, доколку не се со одделни прописи уврстени во првата категорија. Административниот персонал се разврстуе како државните службеници.

д) друмски сообраќај;

Како работници од првата категорија се сметаат, шофери на транспортни камиони за стока и автобуси.

г) градски сообраќај;

Како работници од втората категорија се сметаат трамвајски кондуктери, кочничари, автобуски кондуктери и шофери.

Како работници од трета категорија се сметаат трамвајски контролори, надзорници на пруги и скретничари.

XVIII — Пошта, телеграф и телефон

Како работници од прва категорија се сметаат:

а) во телеграфско-техничките секции: работниците на воздушните кабловски мрежи, работниците на градежните партии кај ТТ-секции, чуварите на ТТ-линии доколку вршат теренска служба, работниците на изградба ТТ-линии.

Како работници од втора категорија се сметаат механичарите кои дежураат на автоматските телефонско-технички постројки, шоферите на работа на оваа секција;

б) кај телеграфот и радио-телеграфот:

како работници од прва категорија се сметаат службениците кои што вршат покрај дневна и ноќна манипулативна служба на телеграфските и радио-телеграфските апарати.

Како работници од втора категорија се сметаат службениците кои што вршат теренски работи односно доставување на телеграмите;

в) кај главниот телефон:

како работници од прва категорија се сметаат: сите лица кои што работат во меѓуградските телефонски центри, а покрај дневна вршат и ноќна служба.

Како работници од втора категорија се сметаат:

г) кај поштата:

снот манипулативен персонал кој работи по поштите и има и врши деноноќна служба; службениците кои вршат служба во патујукјите амбулантни пошти, и службениците кои вршат теренска, т. е. доставна служба;

д) кај радиостаниците:

сите службеници кои работат на радио-емисија, а службата им е деноноќна.

Како работници од трета категорија се сметаат: сите лица запослени на работите кои што не се споменати од а) до д).

XIX — Трговија

Како работници од трета категорија се сметаат: снот помошен персонал запослен во сите видови на кооперативни и приватни трговски претпријатија (трг. агентури, бирои, набавувачко-лотрошувачки кооперации, кооперативни продавачници, складите и сл.).

XX — Угостителство и хотелиерство

Како работници од прва категорија се сметаат: перачки на алишта на работа во големи хотели и ресторани, ако перењето на алиштата им е редовна и постојана работа.

Како работници од трета категорија се смета снот друг персонал по хотелите и другите угостителски претпријатија доколку не е врз основа на одделни прописи уврстен во втора односно прва категорија.

XXI — Социална грижа

Како работници од прва категорија се сметаат: сите лекари и ветеринари кои немаат приватна пракса; доколку се државни службеници, а вршат и приватна пракса, за нивното разврстување важат прописите како и за државните службеници; персоналот на бактериолошкото испитување и сузбивање епидемии, професионалните давачи на крв, доилите кои што постојано даваат млеко за доења на сисачињата во социалните установи, перачките по болниците и сличните установи, помошниот персонал во радио и рентгенолошкиот кабинет, дезинфекторите и дезинсекторите.

Со работниците од прва категорија се изедначуат: инвалидите од војните 1912 до 1918, 1941 и од Народно-ослободителната борба со повеќе од 60% инвалидитет, како и инвалидите на работа со повеќе од 60% смалена способност за работа.

Како работници од втора категорија се смета снот персонал запослен со гледање на болните, како бабици, болничари и сестри нудици.

Соработниците од втора категорија се изедначуат: војните инвалиди и инвалидите на работа со од 60% смалена способност за работа.

Како работници од трета категорија се сметаат работниците на стерилизација млекото, заботехничарите.

Со работниците од трета категорија се изедначуат инвалидите од војните и на работа со до 30% смалена способност за работа и вдовиците и сирачињата на борците од Народно-ослободителната борба.

XXII — Индустрија на тутунот

Како работници од прва категорија се сметаат:

а) производството на тутун,

работниците запослени на ферментација и средување, резачите, работниците запослени на просејување, на сортирање листот во станиците и магацините на огледните станици, на работа во одделот за изработување цигари, ако одделот не е одделен од одделот за просејување, приправување цигари, — арманици;

б) на работа во лабораторија:

персоналот запослен на непосредно испитување тутунот во лабораториите;

в) во производството на бурмут;

г) во производството на никотин;

работниците запослени на фабрикација бурмот чија работа е сврзана со висока температура, на фабрикација никотин и екстракт.

Како работници од втора категорија се сметаат работниците на работа во одделот за изработување цигари, ако е одделен од одделот за просејување, потоа на сортирање листот во фабриките, теренските службеници кои вршат техничко-манипулативна работа во прсториите.

Како работници од трета категорија се сметаат сите други работници, доколку со одделни прописи не се уврстени во првата или втората категорија.

XXIII — Комунални работи

Како работници од прва категорија се сметаат: работниците на работа на канализациските работи (изградба, одржување, монтирање, работа во каналите), на изградба трамвајските пруги, гјубретарите, сите физички работници на тешки работи на транспортот, брежните работници на утовар, истовар и претовар, асфалтерите.

Како работници од втора категорија се сметаат работниците на работа за чистење улици — чистачи на улиците.

Како работници од трета категорија се сметаат сите други работници кои работат на неспоменатите работи.

XXIV — Занаетско-произведувачки кооперации

Како работници од втора категорија се сметаат членовите на регистрираните занаетско-произведувачки кооперации, доколку редовно постојано работат во кооперацијата.

Како работници од трета категорија се сметаат помошните работници во регистрираните занаетско-произведувачки кооперации.

XXV — Останатите работи

Како работници од прва категорија се сметаат: инженерите и техничките стручњаци кои што ја вршат нивната работа без оглед на нивните школски квалификации, запослени во стопанските гранки од I до XXIII непосредно во основниот производни процес; ложачите на големите котли по фабриките, работниците запослени на исфрлање шљака, ложачите на три повеќе котла на централно греење, трактористите и раководителите на теретните дизалици.

Како работници од втора категорија се сметаат: ложачите на централно греење од највеќе два котла, кочијашите, ноќните чувари, позиварите, перфектните дактилографи и стенографи, доколку да-

тилографијата и стенографијата им е постојана работа, шоферите.

Како работници од трета категорија се сметаат: чуварите, послужителите, портирите, вратарите, куририте; фотографските, фризерските, маникирските и педикерските работници; кукјниот помошен персонал, чистачиците на канцеларијата, скалите и просториите; продавачите на весници, коњушарите, бавчаванците; работниците на работа во мензите; кукјепазителите кои што ја вршат исклучиво таа работа во зградите со повеќе од 10 жилишта.

XXVI — Органи на државната власт и државната управа

Со првата категорија на работниците се изедначуат:

сите раководни службеници во смисла чл. 12 Законот за државните службеници и претседателите, секретарите и поверениците на извршните народни одбори; народните пратеници на Сојузното веќе на народите, на скупштините на народните републики и на автономните покраини.

Со втората категорија на работниците се изедначуат:

самостојните административни и самостојните стручни службеници во смисла чл. 12 Законот за државните службеници.

Со третата категорија на работниците се изедначуат:

административните, стручните, помошните и извршните службеници во смисла чл. 12 Законот за државните службеници, како и личните пензионери.

XXVII — Просветување и наука

Со првата категорија на работниците се изедначуат:

членовите на Академија наука, професорите на Универзитет и на високите школа со ранг на Универзитет (редовни и вонредни), раководителите на културно-уметничките и знаменитите установи, најистакнатите претставници на науката, литературата и на сите гранки на уметноста, главните и останатите уредници на дневните листови, уредниците на месечните листови во седиштата на народните републики и покраини.

Со работниците од втората категорија се изедначуат:

признаените уметници, глумци, вајари, сликари, музичари, книжевници, поети и сл., врз основа на мислењата од надлежните стручни организации; уредниците на дневните, месечните и неделните листови кои што излегуат вон од седиштето на народните републики и покраини.

Со работниците на третата категорија се изедначуат:

соработниците на сите дневни и други листови на кои е тоа постојано занимавање, коректорите, свештениците и останатите службеници на верските заедници, учениците-чките на средните школа преку 14 години старост; учениците-чките на високите школа и сите уметници кои што не се уврстени во првата или втората категорија.

XXVIII — Орденосници

Со работниците од првата категорија се изедначуат:

носителите на орден на Народниот херој, доколку не се припадници на Југословенската армија и на Орденот на работа од I степен.

XXIX — Општи народни установи и организации

Со првата категорија на работниците се изедначуат:

членовите на сојузните, земските и покрајските главни одбори на Единствените синдикати на работниците и намештениците на Југославија, и членовите на средишниот и главниот одбор на Југословенскиот Црвен крст.

3) Сите лица кои што вршат во кооперативните и приватните претпријатија, надлештва, установи, би-

рој и сл., административна служба како и снот останат канцелариски персонал, се сметаат за работници од трета категорија.

4) По потреба може да се одреди да сите работници на известни важни претпријатија во поедини стопански гранки споменати во точ. 2 да се уврстат во една од постоејќите повисоки категории. Одлуката за ова ја донесуе Министерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ.

Работниците на работа во индустриските, трговските, занаетските или останатите заведенија и претпријатија кои што не работат по производниот план или задаток се сметаат како работници од втора категорија, во случај да е нивната работа во точ. 2 окатегорисана како работа на работници од прва категорија, а како работници од трета категорија ако нивната работа е окатегорисана како работа на работници од втора категорија.

5) Учениците во стопанството се уврстуат во оние категории во кои се уврстени и работниците на истите работи на кои што тие ученици работат. Учениците-чките на стручни и занаетски средни школа кои покрај теориската, работат и физичка работа, се изедначуат со работниците од втора категорија.

6) Како работници, во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат сите оние лица кои што се навогјаат во најаман однос со утврдена плата и со работно време и кои што се осигурани кај установите од социјално осигурување, сем оние кои по постоејќите прописи не се обврзани да се осигураат.

7) Во општата категорија на потрошувачите спаѓаат сите лица постари од 14 години, кои што се примени на снабдување со рационарирана стока, а не се уврстени во категоријата на работниците односно со нив изедначените лица.

8) Во категоријата за деца до 2 години спаѓаат децата се до завршетокот на календарската година во која навршуваат 2 години живот.

Во категоријата за деца до 14 години спаѓаат децата од годината во која навршиле 2 години до крајот на годината во која навршуваат 14 години.

9) Оваа наредба влегуе во сила на 1 ноември 1946 година кога престануваат да важат сите прописи за разврстување жителството во потрошувачки категории кои се во противност со оваа наредба.

Бр 74527

13 септември 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдуењето,
др. **Зам Шарац**, с. р.

Согласен сум,

Министер на трудот,
Вицко Крстулович, с. р.

544.

На основа чл. 1 Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стоката од 12 мај 1945 година и чл. 7 Уредбата за откуп на житариците во економската 1946—1947 година, а во врска со точ. 1 и 2 Напатствието за регулирање купувачката на слободните вишкови на житарици бр. 66150 од 9 август 1946 година, издавам

НАРЕДБА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЗРАБОТУВАЧКАТА И ПРОДАВАЧКАТА НА ЛУКСУЗНОТО ПЕЦИВО

1) Да би се овозможила изработувачката на луксузното пециво за најнужни потреби, градските и околиските народни одбори ќе одредат, во согласност со министерството на трговијата и снабдуењето на својата народна република, пекарски и други дукјани кои што ќе можат да изработуваат одредени количини на луксузно пециво од брашно кое што народните одбори ќе им го доделуваат од слободните вишкови преку откупните претпријатија. При одредување ко-

личините на пецивото народните одбори ќе се раководат со најголемата штедња на брашно.

Се забрануе изработување и продавачка на луксузно пециво (кифли, земички, кајзерници, пераци, погачици, буреци, крофни, уштипици и сл.) на сите пекарски и други дукјани кои што немаат одобрување во смисла на предходниот став.

2) Најстрого се забрануе изработуачка на луксузно пециво од брашно кое што остануе во пекарските дукјани, заради тоа што сите потрошувачи не го подигнуат своето одредено дневно следување на леб односно брашно.

3) Министерствата за трговија и снабдување на народните републики ќе се грижат и ќе го контролираат спроведувањето на оваа наредба.

4) Прекршување прописите на оваа наредба ќе се казни по Законот за сузбивање недопуштена трговија, недопуштена спекулација и стопанска саботажа.

5) Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

Бр. 75122

17 септември 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
др. Заим Шарац, с. р.

ОДЛИКОВАЊА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративната
Народна Република Југославија

по основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медаљите ја одобруе Наредбата на Штабот на I југословенска армија Пов. број 2772 од 8 март 1946 година

со која се за осведочена храброст во народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

старији водник Ђумић И. Војин;
борац Кнежевић П. Драгутин;
старији водници: Радоњић М. Бранко, Савановић Г. Вакрескије, Торбица М. Милутин, Грубор М. Љубица, Панић С. Ружа, Зорић И. Стана, Граховац М. Драгутин, Гргас М. Живко, Лукач С. Милутин, Плавшић М. Ђорђе, Ђурић С. Илија и Ранковић С. Живко.

Бр. 144

21 март 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративната
Народна Република Југославија

по основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медаљите ја одобруе Наредбата на Штабот на I југословенска армија пов. број 3085 од 14 март 1946 година

со која се за осведочена храброст во народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

старији водници: Пиљагић Ристо, Мудринаћ Јуре Лука, Мутић Саве Душан, Митровић Миле Ђуро, Чазић Раде Миле, Јеличић Саве Никола, Бајић Тодора Гојко, Кнежевић Пере Милан и Зорић Богдана Којо.

Бр. 147

21 март 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративната
Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медаљите ја одобруе Наредбата на Штабот на НОВ и ПО на Словенија

со која за осведочена храброст во народноослободителната борба се одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

помоћник политком. Ахачич Антона Дане;
политком. Арко Франц;
заставник Аубер Јанеза Иван;
командант одреда Авбељ Франц;
потпоручници: Бадовинац Габриела Владо и Бан Антона Франц;
старији водници: Барич Михе Алојз и Бартол Јернеја Теодор;
помоћник политком. Башељ Јанеза Антон;
капетан Бенедичић Франца Франц;
поручник Бершић Матија;
заставник Берус Јожеца Франц;
потпоручник Бизјак Антон;
Бизјак Франца Франце;
поручник Бизјак Јанеза Иван;
курјер Бизјак Карла Јоже;
поручник Блажич Алојза Алојз;
заставник Бојанц Јожеца Вид;
Бојич Јожеца Јоже;
борац Брадач Матије Јоже;
старији водник Брадач Франца Ладол;
Брегар Адолф;
десетар Бучар Андреј;
заставник Бутина Борис;
Цојник Јоже и Цолариц Рудолф;
ранг поручника Чибеј Цветка;
поручник Чик Алојза Рудолф;
старији водник Чеж Антона Антон;
Дебељак Антона Антон, Димиц Алојзије Алојз,
и Дијанович Драгица-Градишар;
политкомесар Дивјак Ивана Јанез;
ранг поручника Долтар Јожефа Алојз;
десетар Ерјавец Јожефа Јоже;
борац Федел Карол;
политком. чете Фелц Иван;
старији водник Ферчик Антона Херман;
капетан Филипчич Ивана Емил;
десетар Флорјанчич Франца Франц;
млађи водник Франк Озвалда Станко;
Фурлан Андреја Сречко;
политком. Фукс Густава Манек;
помоћник политком. Гачник Хумберт;
водник Говедник Јанеза Франц;
потпоручник Грабељшек Франца Франц;
старији водник Грабнар Јанеза Александер;
Градишек Антона Јанез и Грум Јожеца Тиака;
поручник Хабич Антона Јоже;
члан полжтодела Хафнер Ана;
старији водник Хафнер Ловрота Ловро;
политделегат Хостнер Антона Иван;
мајор Хрибар Јанеза Јанез;
политком. Хржић Ивана „Душан“;
Хвала Франца Дионизиј;
помоћник политком. Иловар Мартина Франц;
Исакович Лудвика Мира-Вера;
политделегат Јагер Јоже-Мартин;
потпоручник Јанежич Јанеза Иван;
Јереб Мартина Јанез и Јерман Јожеца Јоже;
курјер Јевњашек Матевжа Антон;
Јуранчич Јожеца Ладол;
заставник Јуричев Шимета Милан;
борац Јуришчак Алојз;
политделегат Јуришнич Рудолф;
Капш Јанеза Антон;
поручник Кастелиц Јожеца Винко;

помоћник политкомесара Кавчић Рудолфа Тимотијевић;

политкомесар Кемер Франца Хуго;
водник Кисовец Јожеца Иван;
командир Клепец Франца Франц;
старији водник Кнап Јанеза Станко;
десетар Кокаљ Франца Франц;
заставник Кордиш Ивана Франц;
помоћник политкомесара Кошир Јожеца Јоже;
старији водник Кошир Срећка Николај;
поручник Кребел Антона Леополд;
Крегар Антона Август;
поручник Крејц Франца Франц;
водник Крамц Антона Оскар;
политкомесар Крошељ Антона Људмила;
старији водник Кутнер Алојзиј;
Лакнар Ивана Јоже;
потпоручник Лапања Мартина Руди;
водник Лавонч Алојза Франц;
опер. официр Лесник Фридел;
Летитзки Рајмунд;

старији водник Липовшек Урбана Доминик;

Лузар Јожеца Мартин;

поручник Лузнар Антона Марјан;

командир чете Лужар Јанеза Иван;

десетар Мачек Франца Иван;

Мачнич Рудолфа Рудолф;

политком. чете Мајцен Франца Јанка;

поручник Маролт Викторја Иван;

политком. команде Мајтхн Франца Јожеф;

Мартинич Франца Рафаел;

поручник Матко Јосипа Драго;

мајор Мазровић Михајла Иван;

Мервар Мавровић Олга-Јурајевич;

заставник Михелич Ивана Франц;

мајор Милавец Франца д-р Карол;

Милмаш Игнаца Игнац;

политком. чете Млакар Валентина Валентин;

старији водник Миклавчић Антона Албин;

политком. Молец Франца Станислав;

заставник Може Алојза Антон;

политком. Мулиц Јанеза Иванка;

млађи водник Мугољ Франц;

старији водник Мури Јожефа Алојз;

мајор Нелог Јанез;

водник Нестеров Јефимов Василиј;

Огулин Антона Јакоб;

заставник Округлић Луке Рафаел;

старији водник Омахен Алојз;

заставник Опека Франц;

политком. Омахен Ловро;

водник Омлаич Филипа Видојка;

потпоручници: Палчић Лојзета Лојзе и Патерностер Андреја Макс;

мајор Печанац Ђура Драгољуб;

десетар Печјак Рудолфа Аленка;

Пер Антона Мила;

десетар Перме Антона Јанез;

командант Пероћ Владимир;

митраљезац Пероша Антона Иван;

командир чете Пездирц Матјеј Иван;

десетар Пипел Франца Франц;

капетан Пирш Иван Растко;

заставник Плевник Богомира Стане;

старији водник Плевник Валентина Виљем;

политком. чете Плут Јоже;

заменик команданта Подржај Симона Јоже;

поручник Погачник Силвестра Август;

Поглајен Франца Венцеслав;

поручници: Полак Андреја Цветко и Пономаренко Тимотеја Стане;

политделегат Поповац Стевана Мара;

официр за везу Поточник Франц-Перун;

заменик командира Пожек Петра Нико;

политделегат Прелогар Јанеза Адолф;

командир Ранзигер Антона Јоже;

борац Равникар Јоже;

поручник Роглич Тонета Франц;

политком. Ромих Роберта Рихард;

поручник Розмач Алојзија Јанез;

Редек Франце Рудолф;

млађи водник Рукше Јожеца Тине;

старији водник Садар Алојза Алојз;

Саје Јожеца Људмила;

политделегат Седлар Антона Антон;

капетан Селишкар Тонета Антон;

Симловец Албина Виктор;

борац Скварча Јанеза Франц;

Смоле Франц;

в. д. командира чете Соршек Франца Јоже;

ранг потпоручника Старин Рока Иаан;

старији водник Стембергер Јанеза Јанез;

командир чете Степан Марка Антон;

водник Стрле Алојза Јакоб;

поручник Сухи Карла Бранислав;

политделегат Шибеник Мартина Лудвик;

старији водник Шега Јанеза Јанез;

политделегат Шеме Иван;

Шеница Антона Антон, Шибелја Франца Франц и Шлосар Викторја Силво;

поручник Штамплахер Петра Вилко;

старији водник Штеблај Ивана Стане;

командир Штјмац Јосипа Милан;

капетан Штроиф Андреја Франц;

поручник Штрумел Франца Карол;

Штурм Штефана Антон;

командир чете Тајчман Антона Алојз;

заставник Тавчар Франца Анчка;

Тавчар Јосипа Иван;

поручник Тивалар Марка д-р Јоже;

помоћник политкомесара Тобај Јожеца Милан;

политком. Томц Јанеза Јоже;

пом. санит. реф. Томшич Зинка;

десетар Тратник Станета Јоже;

борац Тул Јанеза Силво;

капетан Турнер Франц-Костја;

старији водник Умек Јанеза Јоже;

капетан Умек Франца Виктор;

Валич Винценца Винценц и Варшек Јакоба Виктор;

потпоручник Ватовец Антона Албин;

поручник Вене Карла Карел;

политделегат Воховец Гашперја Алфонз;

Ветрих Ивана Иван;

потпуковник Видмар Јожеца Тоне Лука;

потпоручник Видовић Виктор;

Волк Јожеца Јоже;

капетан Врховец Франца Алојз;

старији водник Вршник Франца Алојз;

капетан Вршничар Иван;

потпоручници: Вујновић Симона Милан и Зајц Јожеца Иван;

митраљезац Зајцер Павел;

поручник Закотник Јанеза Станко;

опер. официр Залетел Јожеца Јоже;

потпоручник Залтер Антона Јанез;

Зупанчић Карла Јоже;

поручник Жабјак Франца Франц;

заставник Жагар Ивана Јоже;

Залец Катаоине Греггор;

заставник Жлогар Антона Алојз;

борац Жлогар Јанеза Винко;

Жунич Јанеза Јосип.

Бр. 151

26 март 1946 година

Београд

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседатељ,
др. Иван Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

На Народната скупштина на Федеративната Народна
Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените
и медалјите ја одобруе Наредбата на Штабот на
НОВ и ПОЈ на Словенија,

со која за осведочена храброст во народноосло-
бодителната борба се одликуат

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ

десетар Абросимо П. Иван и Алексинцев Сапо;
борац Анжик Ф. Иван;
десетар Анжел А. Албин;
водник Авсец П. Станислав;
борац Бабич Ј. Верјанко;
курир Барага Ј. Јоже;
митраџезац Барабаш Д. Иван;
политделегат Барба А. Јоже;
борац Барте Л. Марјан;
десетар Бенедичич В. Валентин;
борац Берник Ф. Антон;
водник Берток И. Карло;
курир Безовшек Р. Матија;
водник Блај М. Винко;
Бојц А. Јеже;
десетар Брчун Павел;
старији водник Брегант А. Стане;
курир Брглез М. Мартин;
водници: Бончич П. Нико и Брудар М. Франц;
борац Бубало Ј. Антон;
Цеферин Ј. Иван;
пом. политком. Цеглар Ј. Иван;
водник Цимеонович Ф. Франц;
мл. водник Чолич Ф. Франц;
митраџезац Чалух П. Грегориј;
Черняк Ф. Иван;
борац Чошников П. Леонид;
потпоручник Дробнич Ј. Алојз;
водник Дробнич Ф. Франц;
пом. политкомесара Долин Е. Јоже;
Долин Е. Емерик-Марјан;
старији водник Ерјавец Ф. Алојз;
водник Ерјавец Ј. Алојз;
борци: Фалмајер К. Франц и Франца А. Миљо;
политделегат Фрбежар Франц;
борац Габршек Ј. Иван;
курир Гардел О. Алберт;
политделегат Голјуф Франц;
Горшич Л. Станислав;
политкомесар Грабљевец Ф. Цирил;
десетар Грабнер И. Милан;
политделегат Фрбежар Франц;
Грабријан И. Иван и Граполи Рафаел;
Винко, Гргориј М. Антон;
Грчар Ф. Антон и Гуштин А. Албин;
десетар Губиниченко Ф. Теодор;
старији водник Хабјан Ј. Франц;
заставник Хеглер Ј. Јоже;
митраџезац Хлебец А. Антон;
Хроват А. Цирил и Хвалч А. Јоже;
командир чете Иванчич А. Алојз;
борац Игришник И. Едвин;
поручник Јаклич И. Антон;
борац Јакшич А. Иван;
потпоручник Јанкович К. Нико;
десетар Јеребич М. Матије;
командир чете Јерман К. Јоже;
митраџезац Јерман Т. Леополд;
комесар чете Јух Франц;
Јурјевич И. Цветко, Кастелиц Антон и Кастелиц
А. Франц;
водник Кавич И. Мирослав;
Кавич И. Павла;
млађи водник Кланчар А. Франц;

политделегат Клементич Ј. Франц;
борац Клун Алојзи;
пом. политкомесара Кнез М. Владимир;
десетар Кочевар М. Иван;
водник Кодерман Ш. Јоже;
Колович И. Иван;
водници: Комосел И. Алојз и Кончак Јоже;
пом. политком. чете Котар Ј. Полде;
борац Ковач Штефан;
водник Козлевчар Ф. Јанез;
десетар Крањц Ф. Леополд;
водник Креча Ф. Франц;
старији водник Крижан Ј. Јоже;
борац Крмец М. Макс;
десетар Кроника М. Силво;
Кузма Ј. Антон;
десетар Кузнар Леополд;
Марела Р. Макс;
поручник Мариншек А. Душан;
старији водник Маркут И. Иван;
курир Маршич М. Ангело;
политделегат Медих М. Франц;
десетар Медле Ј. Јакоб;
старији водник Мишић А. Иван;
пом. политком. чете Млакар Валентин;
курир Модер И. Владимир;
старији водник Мохор Ф. Мирко;
политделегат Музика Д. Иван;
Неманич А. Јоже;
десетар Несторов Василиј;
политделегат Новак Ф. Данило;
Новак Ј. Јоже;
водник Округлич Ј. Радо;
болничар Ореховец И. Алојз;
водник Падовец Ј. Јоже;
десетар Пангешич Б. Блаж;
политкомесар Парадижнич Драго;
Патерностер И. Франц;
водник Павлин М. Федко;
десетари: Павлин Ј. Славко, Пец Д. Орландо и
Пенца А. Иван;
Петрел Винцец и Петровић Ф. Нико;
борац Пибнат И. Јанез;
водник Плут Јанеза Полде;
пом. политком. чете Побеге Ј. Ангел;
политкомесар чете Подлипец А. Звоне;
водник Полак Ф. Иван;
Пожар Ј. Јакоб;
водник Примиц Франц;
митраџезац Примон Р. Франц;
борац Пунтар Ф. Марјан;
митраџезац Рајнович Нико;
водник Регина Ф. Франц;
старији водник Риглер Ф. Јанез;
десетар Ромих М. Мартин;
старији водник Розајн Ј. Станко;
водник Розман Ф. Франц;
десетар Розман Ј. Ото;
Розман П. Петер;
десетар Смолић Ј. Иван;
политделегат Спрекар Ф. Вила;
болничарка Соколова С. Ваља;
млађи водник Соловјев Ф. Николај;
Срдич П. Симон;
курир Степанчич П. Петер;
десетар Стопар А. Адолф;
политделегат Стрле М. Франц;
митраџезац Студенчич А. Јоже;
борци: Шиданец М. Јанез и Ширцел М. Антон;
Шкрињар П. Славко;
болничар Шваб И. Августин;
политделегат Талер И. Јанез;
Тежак А. Станко;
митраџезац Тимошајинс Ј. Веслав;
борац Труден Јанез;
водник Турншек И. Богдан;

десетар Урлеп А. Август;
политкомесар Уршич Ф. Руди;
заставник Вахчић А. Жеже;
водник Валенчић И. Франц;
Верлић А. Антон;
борац Вилер А. Жеже;
десетар Вилер А. Марјан;
курир Возел Ј. Станко;
Вранешич Ј. Албин;
борац Враз Ј. Јанез;
политделегат Врховшек Јакоб;
командир чете Вртар А. Алојзиј;
водник Загоришк М. Антон;
десетар Збачник А. Антон;
курир Зупан Иван;
десетар Зупан К. Франц;
Кухар Алојзиј;
млађи водник Хајс Б. Елвира-Јелка;
курир Кодрин М. Станислав;
Мавсар Ј. Полдо-Рок;
болничарка Махтигал И. Ема;
водник Шпаровец Ј. Жеже;
десетар Жагар Р. Рудолф.

Бр 156

27 март 1946 година

Београд

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службен лист на Народната Република Хрватска, во бројот 117 од 10 септември 1946 година, објавуваат:

Решење за затворање Државно женско стручно школо во Имотско;

Решење за затворање Државно женско стручно школо во Вис;

Решење за затворање Државното женско стручно школо во Дарувар;

Решење за затворање Државното женско стручно школо во Каства;

Решење за затворање Државното женско стручно школо во Новска;

Решење за затворање Државното женско стручно школо во Стари Град;

Решење за затворање III и IV разред нижа гимназија во Башка.

УРАДНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 59 од 7 септември 1946 година објавува:

Решење за Паричниот завод на Словенија во Љубљана;

Решење за државно трговско претпријатие „Млекопромет“ во Љубљана;

Решење за државно стопанско претпријатие „Живинопромет“ во Љубљана;

Решење за државно стопанско претпријатие „Семнарна за Словенија“ во Љубљана;

Решење за државно стопанско претпријатие „Здравпром“ во Љубљана;

Решење за државно-угостителско претпријатие на Словенија „Турист-хотел“ во Љубљана;

Решење за државно претпријатие „Телпром“ во Љубљана;

Решење за „Државна фабрика на музикални“ во Менгшу;

Решење за престанување работењето на Градската штедилница во Ново Место.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 16 од 1 септември 1946 година објавува:

Правилник за откуп и распределба поделелскиот инвентар (на справите, алатите и стоката) односно распределбата на кредити за помош на селските стопанства настрадани во војната;

Правилник за Домови за сисачиња и мали деца;

Правилник за извршување Уредба за установување права на пензии и за пензионисање на службениците од бившите административно-политички самоуправни единици на подрачје на Народната Република Црна Гора;

Решење да се Уредбата за оснивање Претпријатија за набавки и распределба на лекови сообрази со прописите на Основниот закон за државните стопански претпријатија;

Решење за височината на наплатување градежни услуги на главните градежни работи.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

„Службени лист Аутономне покрајине Војводина у Народној Републици Србији“, во бројот 34 од 31 август 1946 година објавува:

Правилник за привремена организација на шумарска служба на подрачјето на Аутономна покрајина Војводина;

Одлука за регулирање ловот на територија на Аутономна покрајина Војводина;

Одлука за распродаја државните коњи кои што се наменети на продавачка.

СОДРЖАЈ:

Страна

541. Правилник за потрошувачки документи за снабдување со рационарани животни продукти и потреби на домаќинствата — — 921
542. Напатствие за извршување наредбата за ослободување поделелските машински станици од јавни давачки — — — — — 925
543. Наредба за разврстување жителството во потрошувачки категории — — — — — 928
544. Наредба за ограничување изработувачката и продавачката на луксузното пециво — 932

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Београд, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Непович, Мајке Јевросиме 20. — Штампана на Југословенското штампарско претпријатие, Београд.